



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	15 Јануари 2014 година Службен гласник број 1 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: Пату Гули бр.2, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, email :prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

1. Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/1
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 84 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ., бр. 17/2011, и 53/11 и 144/12), чл. 36, с.1, т. 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ., 5/02) и чл. 26. т.8 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп.,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

Оваа Програма содржи:

1. Простор кој е предмет на уредувањето;
2. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;

3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со основна и секундарна инфраструктура;
4. Приходи за финансирање на Програмата;
5. Расходен дел на Програмата
6. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
7. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктура;
8. Динамика на извршување на програмата
8. Преодни и завршни одредби.

1.Простор кој е предмет на уредувањето

Како простор што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Прилеп, утврдено со урбанистичките планови дефинирани во член 7, 50-а и 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 53/2011 и 144/12).

2.Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште
Утврдување на обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа:

- Изработка и донесување на урбанистички планови,
- Обезбедување на геодетска подлоги и елаборати
- Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комунална инфраструктура.
- Регулација на имотно правните односи со сопствениците на имотите
- Програмирање на уредувањето

3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со објекти од

основната и секундарната инфраструктура

711,6+Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременоста на земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуална комуналната потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Приклучоците на објектот до приклучните места на примарната и секундарната мрежа: (водовод, канализација и други), паѓаат на терет на инвеститорот, затоа што истите се составен дел на инсталациите на објектот и остануваат негова сопственост.

Доколку постојат претходно изградени комунални инсталации во склоп на

градежната парцела, и е потребно нивно дислоцирање или нивна заштита, трошоците што ќе се направат паѓаат на товар на инвеститорот, односно на корисникот на локацијата.

Согласно степенот на уреденост на градежното земјиште се определуваат следните степени (зони):

Повисок степен (прва зона), Основен степен (втора зона) и Понизок степен (трета зона)

Повисок степен (прва зона)

Започнува од раскрсницата меѓу ул.„Александар Македонски“ и ул.„Цане Илиески“, оди на северозапад по ул.„Цане Илиески“ до пресекот со ул.„Јоска Јорданоски“, завртува на североисток по ул.„Јоска Јорданоски“, и доаѓа до ул.„Победа“ кај типските куќи, оди по ул.„Победа“ на северозапад зад објектите на типските куќи, се движи по оградата на оранжериите во должина од околу 330 метри, каде свртува на североисток покрај оранжериите и доаѓа до асвалтното патче кое е влез за во оранжериите од ул.„Васко Карангелески“, завртува на североисток и оди по патот за вештачкото езеро до патчето кое завртува во касарната, завртува на северозапад и оди по оградата на касарната се до ул.„Васко Карангелески“, до мовчето, од каде границата завртува на југозапад се и се движи до пресекот со ул.„Мице Козар“ (кај Педано). Границата се завртува по ул.„Мице Козар“ према југозапад до ул.„11ти Октомври“, завртува по неа према северозапад и доаѓа до детската градинка “Тризла” каде свртува на запад по ул.„Пиринска“, продолжува по ул. „Пецо Крстески“, ја сече ул. „Круме Волнароски“, по истиот правец и влегува низ куќите до гимназијата „Мирче Ацев“, продолжува по

оградата на гимназијата и излегува на ул.„Прилепски Бранители“. Од каде зоната продолжува на запад по ул. „Егејска“, доаѓа до бензинската пумпа на улица „Архиепископ Доситеј“, и булевар „Гоце Делчев“, ја опфаќа бензинската го сечи булевар „Гоце Делчев“, и оди по границата на ПП дом (кој влегува во опфатот). Границата завртува на југ до рампата на железничката пруга, продолжува на југо-исток движејќи се по пругата и оди до Градска Река, завртува на исток по реката и доаѓа до првата уличка од зградите на населбата „Димо Наредникот“, каде завртува по ул.„ Александар Македонски“ и излегува на главната ул.„Александар Македонски“; продолжува на југо-исток по ул.„Александар Македонски“, и доаѓа до раскрсницата на ул.„ Александар Македонски“, и ул. „Цане Илиески“, каде што и започна описот на оваа граница.

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна на границата на овој опис ВЛЕГУВААТ во опфатот на повисок степен (прва зона).

Основен степен (втора зона)

Започнува од пресекот на ул.„Васко Карангелески“ со Дабнички Канал и продолжува на северо запад по Дабнички Канал до ул.„Кораб“, каде завртува на запад по ул.„Кораб“, доаѓа до ул.„Дојранска“, оди по ул.„Дојранска“, на север до ул.„Тризла“, Зоната продолжува по ул. „Тризла“, на југо-запад со тоа што ги опфаќа и сите објекти со непарни броеви кои се најдуваат покрај ул. „Тризла“, почнувајќи од Трафо- станицата (над Пемба) и оди се до ул.„Петар Ацев“, одтука границата завртува на северо-запад по ул.„Петар Ацев“, каде ги опфаќа и сите парни броеви кои се наоѓаат на ул.„Петар Ацев“, односно како што е прикажано во графичкиот прилог; границата доаѓа до ободниот канал каде завртува на запад движејќи се по ободниот канал и доаѓа до резервоарот за вода, истиот го заобиколува и оди по границата на градежниот реон. Го опфаќа манастирот Свети Аранхангел Михаил, оди до ул.„Ило Попадинец“, каде завртува на југ по истата улица ги опфаќа сите парни и непарни броеви и доаѓа до ул.„Гога Димитриоски“, и ги опфаќа парните броеви од 64 до 68 и непарните од 39 до 59, продолжува до ул. „Орде Чопела“, и одтука оди на исток по улицата ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна, врти на југ по ул. „Мире Цилкоски“, до патчето каде е оградата и магацините на ТУТ-КОМ, врти на исток по патчето оди по

истото и доаѓа до ЕМУЦ „Р.Р.Ричко,, кое го опфаќа и влегува во оваа зона. Продолжува по ул.,„Струшка,, кон југ и доаѓа до ул. „Браќа Миладиновци,, каде ги опфаќа зградите од населба Точила; продолжува по ул.,„Браќа Миладиновци,, оди на југ и доаѓа до булевар,,„Гоце Делчев,, при тоа завртува на северо-запад по булевар „Гоце Делчев,, до објектот на Сладарата и Млекарата, кои ги опфаќа оваа зона и доаѓа до железничката пруга. Зоната продолжува по железничката пруга према југо-исток до уличето кај објектот на Стара тракторска; ја опфаќа неа и излегува на ул.,„Леце Котески,, (Крушевско Џаде); продолжува по неа спрема запад, каде ги опфаќа поранешна ф-ка „Билјана,, и “Мермерен Комбинат”; одтука границата продолжува покрај ул.,„Леце Котески,, спрема Прилеп кон исток, и ги опфаќа сите куќи и индустриски објекти кои имаат влез и излез од ул.,„Леце Котески,, како: Електро-дистрибуција, Мак-Петрол, новите стопански комплекси и празната површина зад нив, Старото Индустриско училиште, Пролетер, Микрон и Витаминка, каде границата на зоната завртува по ул. „Трајко Николоски,“; се движи на југ по ул.,„Трајко Николоски,, го опфаќа поранешниот магацин на Центропромет ја преминува Градска Река и железничката пруга и доаѓа на ул.,„Александар Македонски,, каде границата завртува на југо-запад по ул. „Александар Македонски,, ги опфаќа куќите кои имаат влез и излез од ул.,„Александар Македонски,, го опфаќа паркиралиштето од „Пелагонија Турист,, Станицата за технички преглед, поранешните фабрики Партизан и ДИК Црн Бор,од каде границата ја преминува ул.,„Александар Македонски,, ги опфаќа деловните објекти на Пиланата, Марфил трафостаницата од ЕВН, ја опфаќа бензинската пумпа Мак-Петрол, ф-ката Металотехника („Металец,,), магацини од ТУТ-КОМ, објектот на Пелагонија Турист, Бетон и поранешна „Младост,, ф-ка 11-ти Октомври и оди по ул.,„Цане Кузманоски,, и го опфаќа објектот на Пиварата, оди зад оградата на Пиварата го опфаќа Градскиот Парк со фудбалското игралиште, продолжува на југ по патчето зад Салида петрол и новиот објект на ЕНГРО ТУШ оди по патчето кое излегува на обиколниот пат Битола-Скопје, потоа завртува границата на исток покрај обиколниот пат до ул.,„Радовишка” односно по каналот меѓу ул., Радовишка,, „Маргара,, каде оди се до ул.,„Пчиња,, ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна на истата, врти на северозапад, па продолжува на северо-исток и ги опфаќа сите куќи кои се на ул.,„Пенко Здравкоски,, „Ѓорче Петров,, „Боца Иваноска,, и „Октомвриска,,(кај трфостаницата на ЕВН) каде границата, доаѓа до ул.,„Славеј Планина,,

продолжува по истата на северозапад до ул. „Александар Македонски,, и ги опфаќа објектот на АМС „Прилепец,, и бензинската пумпа на „Мак-Петрол”; ја преминува ул., Александар Македонски,, кај к.п. 8645 оди по уличето до к.п. 8662 до Градска Река оди на север до железното мовче, завртува на запад по ул.,„Јоска Јорданоски,, ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна до типските куќи. Ги опфаќа и сите куќи и парцели што излегуваат на асвалтната улица „Јоска Јорданоски,, покрај оранжериите на североисток до к.п.8431. каде и завршува описот на оваа зона. Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна на границата на овој опис ВЛЕГУВААТ во опфатот на повисок степен (прва зона).

Понизок степен (трета зона)

Зоната на понизок степен (трета зона) се наоѓа надвор од границите на претходно опишаните зони, до границата на градежниот реон на град Прилеп.

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - ПРИХОДИ

Средствата во програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2014 година се во согласност на Буџетот на општина Прилеп, дефинирани во следните соодветните програми:

F1 Урбанистичко планирање	3.000.000,00 ден.
J3 Јавно осветлување	22.000.000,00 ден.
J4 Јавна чистота	11.600.000,00 ден.
J6 Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот за сообраќај	17.000.000,00 ден.
J8 Други комунални услуги	3.500.000,00 ден.
J-90 Одржување на простор за паркирање	1.200.000,00 ден
JA Изградба на јавно осветлување	10.000.000,00 ден.
JDO Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	
- Проекти, санирање на улици и надомест за одземен имот	18.500.000,00 ден.
JDA Изградба, реконструкција и	90.000.000,00 ден.
JGO Изградба на системи за водоснабдување (проекти и елаборати	1.500.000,00 ден.
JGA Изградба на капацитети за водоснабдување	8.000.000,00 ден.
JGB Проект за дополнување на в.с. Студенчица	3.000.000,00 ден.

JOI Изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадни води (проекти за атмосферски и фекални канализации)

1.500.000,00 ден.

JIA Изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадни води

(регулација на речно корито) 7.000.000,00 ден.

JIB Изградба на системи за одводнување и прочистување

15.000.000,00 ден.

JL O Други комунални услуги

12.000.000,00 ден.

JLA Изградба на потпорни сидови

5.000.000,00 ден.

JN Урбана опрема

4.500.000,00 ден

KA Културни манифестации

и творештво

6.000.000,00 ден

LA Спорт и рекреација

5.100.000,00 ден

NAA Изградба на училиште

14.000.000,00 ден

Вкупно: 259.400.000,00 ден.

5. РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Во Програмата во 2014 г. ќе бидат опфатени:

- Локалитети на кои ќе продолжата реализацијата на обврските од претходните години

- Локалитети на кои ќе се отпочни со градба во 2013 год.

- Локалитети на кои ќе се вршат припремни работи за објекти кои ќе се градат во следните години.

- Уредувањето на градежното земјиште ќе се врши во зависност од динамиката на приливот на средствата, во обем и степен предвиден со оваа Програма преку следните потпрограми:

F1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

1. Изработка на урбанистички планови и проекти за инфраструктура

(индустриска зона Прилеп 1, индустриска зона Варош-Точила) елаборати и студии за оценка за влијание на животната средина

1.000.000,00 ден.

2. Изработка на ажурирани геодетски

подлоги и геодетски елаборати за посебна намена

1.500.000,00 ден.

3. Изработка на стручни ревизии на

урбанистички планови

500.000,00 ден

Вкупно F1 3.000.000,00 ден.

J6 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ

1. Зимско одржување

14.000.000,00 ден..

2. Вертикална сигнализација

1.000.000,00 ден.

3. Хоризонтална сигнализација

1.000.000,00 ден

4. Улични табли и броеви за објектите

1.000.000,00 ден.

J6 Вкупно 17.000.000,00 ден.

J8 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Чистење на речни корита и канали

2.500.000,00 ден.

2. Рушење на објекти

1.000.000,00 ден.

J8 Вкупно 3.500.000,00 ден

J3 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. Потрошена електрична енергија

15.000.000,00 ден

2. Ситен инвентар, алат и други материјали за одржување

4.000.000,00 ден

3. Поправки и одржување на опремата

3.000.000,00 ден

Вкупно J3 22.000.000,00 ден

JA ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. Подготвување на проекти :

- Изработка на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување:

Кружен тек на ул.,, Александар Македонски,, ул.,,11-ти Октомври,, и ул.,,Октомвриска,,; ул.,,Димо Наредникот,, дел 300 м.; Ул.,,Петар Ацев,, -дел 300 м.; Ул.,,Архимедова,, -дел-300м.; Нова населба „Градина,,; Нова индустриска зона по ул.,,Карпалак,, и ул.,, Македонски бранители,,; Парк во населено место Канатларци-250метри; Ул.,,Цар Самоил,, -1000 м.; Ул.,,Александар Македонски,, (од ЈП „Македонски Шуми,, до с. Ново Лагово)- дел 1500 м.; Нови површини и трим патека во паркот на Могилата – 1500 м.; Ул.,, Горе Горески,, дел 100 м.

- Доработка и усогласување на изработени технички проекти за изградба на јавно осветлување согласно измените во законската регулатива

- Ревизија на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување,

- Изработка на геодетски елаборати за потребите за изработка на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување.

Вкупно 1.000.000,00 ден

2. Изградба на објекти во енергетиката - јавно осветлување

Локалитети: Парковска површина околу згради на ул.,,Бранко Секулоски Белата,, и ул.,, Васил Главинов,, должина од 400 метри , Парк на ул.,, Александар Македонски „(Пред театарот) со должина 200 метри; Парк на ул.,,Александар Македонски „(Врбеско маало) со должина од 200 метри; Ул.,, Велко Јанкуловски – Стариот „ дел - со

должина 350 метри , парк во н. м. Канатларци; Ул.,11 ти Октомври ,, -дел во градинка Тризла должина од 200 метри; Ул., Карпалак со должина од 500 метри; ул.,Преспанска,,-дел 200 метри; Ул., Архимедова ,, - дел 150 метри; Ул.,Петар Ацев,, - дел 150 метри; Ул., Александар Македонски ,, - крак 200 метри; Ул.,Димче Антулески,, дел – 150 метри; Ул., Браќа Миладиновци,, - крак 200 м.; Ул.,Лудо Лапецот,,- крак 150 м.; Ул.,Тетовска,, -дел 150 м.; Ул.,Цане Кузманоски,,-крак 150 м.; Ул.,Ило Попадинец,, -крак 150 м.; Ул.,Београдска,, -дел 350 метри.

Вкупно 4.000.000,00 ден

Црева за подземни инсталации 20.000,00 м.

Вкупно 2.000.000,00 ден

Вкупно 6.000.000,00 ден

3. Реконструкција на објекти во енергетиката

- реконструкција на јавно осветлување—дислокација на контролни уреди за стартување на јавното осветлување надвор од ТС на ЕВН и вградување на систем за интелигентно управување и контрола.

- реконструкција на јавно осветлување - нисконапонска мрежа за јавно осветлување и канделабри.

Вкупно 3.000.000,00 ден

Вкупно ЈА 10.000.000,00 ден

Ј4 ЈАВНА ЧИСТОТА Одржување на

јавни прометни површини

11.600.000,ден.

Вкупно Ј4 11.600.000,00 ден

ЈД ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И ОПШТИНСКИ ПАТИШТА

ЈДО 1.1.*Техничка документација (подготвување проекти, ревизија и елаборати)

Крстосница со кружен тек на ул.,11-ти Октомври,, со улиците „Кеј 1-ви Мај и Кеј 9-ти Септември,,; „Улица „Победа,,,-800м; Улица „Кеј 1-ви Мај,,,-300м; Ул. „Кеј 9-ти Септември,,,-500м; ул. „Александар Македонски,,,-1200м; Ул.,Браќа Нунески,,,-300м;Ул.,Бранко Секулоски,,,-800; Ул.,Фебруарски поход,,,-300; Улицы во УАЕ 11 - 1000м; Улица „Велко Јанкулоски,, - 400м; Улица „Димо Наредникот,, - 300м; Крстосница на улица „Булевар Гоце Делчев,, и ул.,Архиепископ Доситеј,,; Улица „Леце Котески,,,-1200м; Крстосница со кружен тек на улиците „Александар Македонски, Октомвриска,, и „11-ти Октомври,,; Улица „Цар Самоил,, - 700м;

Ул.,11-ти Октомври,, -350м; Ул.,Октомвриска,,,-250м; Општински пат до манастир Св. Петка - Лениште - 1200м; Општински пат до н.м. Полчиште - 3500м; Општински пат до манастир Прилепец - 4000м; Општински пат од н.м. Ороевец до н.м. Крстец - 4500м; Општински пат од н.м. Подмол до н.м. Бонче - 4000м;

Вкупно: 2.500.000 ден.

1.2.* Одржување и санирање на улици и патишта Вкупно: 10.000.000 ден

1.3.* Надомест за одземен имот
Улица „Кеј 1-ви Мај,,; Ул.,Стеван Забрчанец,,; ул.,Димо Наредникот,,; Ул.,Победа,,; ул.,Крсте Мисирков,,; ул.,Архимедова,,; Ул.,Браќа Миладиновци,,; Ул.,Кузман Јосифоски,,
површини за основно училиште во УАЕ бр.20.05

Вкупно: 6.000.000 ден

Вкупно ЈДО : **18.500.000 ден**

ЈДА

1.* Изведба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта

Улица „Александар Македонски,,,-2000м; Улица„Андон Слабејко,,200м; Улица„Беровска,,,-100м; Улицы во н.м. Беровци ; Улица „Бистра планина,,,-200м; Улица,,,Битолска,,,-100м, Улица„Богомилска,,,-200м; Улица „Борка Лопач,,,-150м; Улица„Бранко Секулоски-Белата,,,-500м; Улица„Братство и единство,,,-250м; Улица„Браќа Ламески,,,-100м Улица„Браќа Миладиновци-400м; Улица„Браќа Нунески,,,-250м; - Улица„Велко Јанкулоски,,300м; Улица „Гога Димитриоски,,,-150м; Улицы во Големо Коњари-300м; Улица„Дабничка,,,-200м; Улица„Дебарца,,,-150м: Улица„Димо Наредникот,,,-350м; Улица„Илија Компаниоски,,,-150м; Крстосница со кружен тек на ул.,Александар Македонски, Октомвриска и 11-ти Октомври,,; Улица „Ило Полутешка,,,-200м;Улица „Ило Попадинец,,,-200м; -Улица „Јордан Грабулоски,,,-300м;улица Јоска Јорданоски,,,-150м; Улицы во Канатларци-300м; Улица „Карпошово востание,,,-150м;Улица „Кеј 1-ви Мај,,,-400м;Улица„Киро Нацески,,,-100м; Улица „Киро Пајмакоски,,,-150м; Улица „Крсте Мисирков,,,-50м; Улица„Круме Волнароски,,,-250м; Улица„Крушевска,,,-100м;Улица„Кузман Шапкарев,,,-150; улица „Леце Котески,,,-200м; - Улица„Љубе Грујоски,,,-200м; Улицы во Мажучиште-300м; Улицы во Мало Коњари-300м; Улица„Маркови кули,,,-200м;Улица „Маргара,,,-200м; Улица„Менде Црвенкоски,,,-

100м;; Ул., Митко Цветаноски,, -200м;
улица,, Мице Козар,, -100м; Улица „Никола
Петров,, -200м Улица „Октомвриска,, -350м;
Општински пат до м.в. Маркова Чешма-1500м;
Општински пат до Манастир „Света Петка,, -
Лениште; Улица,, Свети Наум Охридски,, -
200м; Улица „Орде Чопела,, -200м;
Улица,, Струшка,, -300м; Улица,, Осоговска,, -
150м; Улица,, Питу Гули,, -150м; Улица,, Раде
Иваноски,, -100м; Улица „Радовишка,, -200м;
Улица „Славеј планина,, -300м; - Улица,, Тоде
Дупјачанец,, -200; Улица,, Трајко Николоски,, -
650м; Улица,, Февруарски поход,, -300м;
Улица,, Цане Илиески,, -200м; Улица,, Цане
Кузманоски,, -300м; Улица „Кеј 19-ти
Септември,, -200м; Улица,, 2-ри Август,, -200м;
Улицы во УАЕ 11-500м; во УАЕ19-УБ19/3-500м;

Вкупно ЈД А : 90.000.000 ден

ЈГ ИГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

ЈГО Подготовка на проекти за линиски и инфраструктурни градби и хидро- технички објекти

1. Град Прилеп
Новопредвидена индустриска зона
Варош-Точила

1.1. Населени места - проект за
водоснабдување

Галичани - Кадино Село, Манастир,
Лениште, Лопатица, Селце-манастир Св.
Димитрија, Оревоец.

2. Елаборати за хидролошко испитувања и
наоѓање на нови извори на вода
или изведување на каптажи

Мажучиште, Мало Коњари, Лопатица,
Манастир, Чепигово, Лениште, Дуње и
Бонче

3. Ревизии

Вкупно ЈГО 1.500.000.00 ден.

ЈГА Изведба на водоводни линии

Новопроектирани водоводна линија во
населба Градина

Приклучок за новопредвидена индустриска
зона Прилеп 1 (Металец)

Новопредвидена индустриска зона Варош-
Точила; Улица,, Архимедова,,

1. Изведба на водоводи во населени места
Кадино Село, Лениште, Лопатица ,
Манастир, Дуње, Бонче

Вкупно ЈГА 8.000.000.00 ден.

ЈГВ - Дополнување на системот Студенчица

Студија и проекти за дополнување на
в.с. Студенчица со бунари од месност
Чепигово

Вкупно ЈГВ 3.000.000,00 ден.

Вкупно: ЈГ 12.500.000.00 ден.

ЈІ –ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

ЈІО Подготовка на проекти за линиски и инфраструктурни градби и хидро- технички објекти

1. Атмосферска канализација

Нов ободен канал под Маркови Кули
1500м; Булевар Гоце Делчев (од Браќа
Миладинови до Струшка) 450м; Улицы
третираны во Прва фаза од проектот
Пречистителна Станица со канализациона
мрежа 2000 м; Ул., Александар
Македонски,, (отворен канал спроти АМС)
150 м.

Каналисување на површински води од
поток Сарика 1500 м.

Таложници за сливни површински води во
градот (Варош, Шаторов Камен, Селчка и
Маркови Кули)

2. Фекална канализација

Проекти во Прилеп - фекална
канализациона мрежа на поедини улици -
800 м.

3. Фекална канализација со пречистителни
станции во населени места
Селце, Тополчани, Галичани

4. Пречистителни станции во населени
места Канатларци, М.Коњари,
Г.Коњари, Мажучиште и Селце

5. Ревизии на проектни документации

Вкупно ЈІО 1.500.000.00 ден.

ЈІА Регулација на речно корито на Градска Река

1. Изведба на регулација и кејски сидови на
Градска Река и Дабнички канал

Вкупно ЈІА 7.000.000,00 ден.

ЈІВ - Изведба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

1. Пречистителни станции во населени
места

Канатларци, М.Коњари, Г.Коњари,
Мажучиште и Селце

2. Изведба на атмосферска канализација

Новопредвидена индустриска зона Прилеп
1 (Металец), Новопредвидена Населба
Градина

Новопредвидена индустриска зона Варош
Точила; Улица „Цане Кузманоски,, 500м,
Улица „Победа,, (покрај оранжерии) 200м;
Улица „Велко Јанкулоски Стариот,,; Улицы
третираны во Прва фаза од проектот
Пречистителна Станица со канализациона
мрежа 2000м.; Ободен канал под Маркови
Кули 1500м; Улица Мечкин Камен (Голем

дол)-380м,;Ободен канал Сарика Селечка река1500м и таложница
Таложници за влезни површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка и Маркови Кули)

Вкупно JIB 15.000.000,00ден.

Вкупно JI 23.500.000.00ден.

JL ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

JLO Проекти

Плоштад - Градски Саат, Реконструкција на плоштад Методија Андонов Ченто, проекти за пешачки мостови

Вкупно JLO 12.000.000.00 ден

JLA – Изградба на потпорни сидови

Изградба на потпорни сидови по ул.,,Благоја Крстеки,, ,, Пере Тошев,, ,,Слобода,,, Свети Јован Бигорски,, ,,Прохор Пчински,, ,,Преспанска,,

Вкупно JLA 5.000.000,00 ден

Вкупно JL 17.000.000,00 ден.

JN УРБАНА ОПРЕМА

Клупи за седење, тезги, уредување на паркови

Вкупно JN 4.500.000,00 ден

J-90 Одржување на простор за паркирање

Вкупно J-90 1.200.000,00 ден

КА – КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ

Споменици на Круме Кепески и Методија Шаторов Шарло

Вкупно КА 6.000.000,00 ден

LA СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Стадион за вештачка трева

Вкупно LA 5.100.000,00 ден

НАА Изградба на училиште

14.000.000,00 ден

РЕКАПИТУЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАСХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИ

F1 Урбанистичко планирање

3.000.000,00 ден.

J3 Јавно осветлување

22.000.000,00 ден.

J4 Јавна чистота 11.600.000,00 ден.

J6 Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот за сообраќај 17.000.000,00 ден.

J8 Други комунални услуги

3.500.000,00 ден.

J-90 Одржување на простор за паркирање

1.200.000,00 ден

JA Изградба на јавно осветлување

10.000.000,00 ден.

JDO Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

- Проекти, санирање на улици и надомест за одземен имот 18.500.000,00 ден.

JDA Изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта

90.000.000,00 ден.

JGO Изградба на системи за водоснабдување (проекти и елаборати)

1.500.000,00 ден.

JGA Изградба на капацитети за водоснабдување 8.000.000,00 ден.

JGB Проект за дополнување на в.с.

Студенчица 3.000.000,00 ден.

JOI Изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадни води

(проекти за атмосферски и фелакни канализации) 1.500.000,00 ден.

JIA Изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадни води

(регулација на речно корито)

7.000.000,00 ден.

JIB Изградба на системи за одводнување и прочистување 15.000.000,00 ден.

JL O Други комунални услуги

12.000.000,00 ден.

JLA Изградба на потпорни сидови

5.000.000,00 ден.

JN Урбана опрема 4.500.000,00 ден

KA Културни манифестации и творештво 6.000.000,00 ден

LA Спорт и рекреација 5.100.000,00 ден

NAA Изградба на училиште 14.000.000,00 ден

Вкупно 259.400.000,00 ден.

6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА

Надоместокот за уредување на градежното земјиште се утврдува согласно оваа Програма. Пресметувањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се врши по 1м2 нето корисна површина според важечките технички нормативи согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник 93/2011, 65/12 и 98/12).

Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште за објекти што ќе ги гради Општина Прилеп - Локална самоуправа и објекти ослободени со Одлука на Советот на Општина Прилеп.

Јавните претпријатија кои вршат комунални дејности на подрачјето на Општина Прилеп, плаќаат за уредувањето на градежното земјиште во висина од 30% од вредноста на објектите од комуналната инфраструктура што се градат, а се од нивна надлежност.

По иницијатива на жителите на градот и населените места, а во услови кога истите се заинтересирани со месен самопридонес да учествуваат во уредувањето на градежното земјиште, населението ќе учествува со 50% од вредноста на комуналните објекти и инсталации.

Меѓусебните права и обврски за уредувањето на градежното земјиште врз основа на документ за сопственост, извод од план и основен проект заверен од Општина Прилеп, се уредуваат со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на Општината.

До колку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените трошоци, по посебен трошковник, за уредувањето на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација што ќе се регулира со Анекс кон договорот за уредување на градежното земјиште.

Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за уредување на градежното земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот и приклучоци на комуналната инфраструктура.

6.1. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, согласно оваа Програма, се пресметуваат врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, а претставува збир на нето површините по М2 на подовите на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножен со коефициентите (евра/м2), дадени во Правилникот за степенот на уредувањето на градежно земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост. (Сл.весник на РМ бр.93/2011, 65/12 и 98/12).

Степенот на уреденост на градежно земјиште и висината на трошоците даден е во следната табела

станбен	деловни јавни	производство, дистрибуција и сервиси (класа на намена Г) угостителски, туристички, хотелски комплекси и одморалишта (класа на намена А4)
- Повисок степен	30 е/м2	45 е/м2 100/м2
- основен степен	26 е/м2	40 е/м2 100/м2
- понизок од основниот степен	15 е/м2	30 е/м2 100/м2

За класата намена „Г,,-(Производство, дистрибуција и сервис), максимален дозволен процент за пратечки содржини (гардероби, канцеларии, санитарии, и слично), е 15% од вкупната внатрешна површина за градба на објектот.

Реконструкција на објект со промена на технолошкиот процес, се пресметува со 30% од цената на соодветната зона за соодветната намена на објектот.

За тековно и инвестиционо одржување на објектите, поправки, реконструкции, адаптации, урбано-санациони мерки и слични работи, а за кои не се засметува надоместок за уредување на градежното земјиште, инвеститорите, ќе плаќаат надоместок во висина од 1% од вредноста инвестицијата на градежните и градежно занатските работи, но не помалку од 1.000 денари.

Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште

-Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати со утврдена динамика на плаќање на следниот начин:

-инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет проценти) од утврдениот износ во договорот, за надомест за уредување на градежно земјиште на денот на потпишување на договорот. Останатите 50%(педесет проценти) инвеститорот може да ги исплати на рати во буџетската година.

6.2. Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште

Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште процентуалното учество на инфраструктурните објекти и инсталации во уредувањето на градежното земјиште изнесува:

- Објекти и инсталации од заедничко инвестирање 30 %
- Објекти и инсталации од индивидуално инвестирање 70 %, од кои за:

- фекална канализација 15 %,
- атмосферска канализација 20 %, водовод 7 %, улично осветлување 10 %, коловоз асфалт 37 %, тротоари 11 %.

Овој распоред на надоместокот за уредување на градежното земјиште се однесува и за надоместокот што е платен од претходни години.

Сопственикот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната примарна или секундарна мрежа за индивидуално инвестирање од соодветното комунално претпријатие. До колку за постојните комунални инсталации, инвеститорот не добие писмена потврда за исправност на истата од соодветното комунално претпријатие, Општината ќе склучи Договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на инсталациите.

6.3. Надоместок изградба и реконструкција на комунални објекти

Инвеститорите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа, како и други видови објекти и инсталации ќе плаќаат надоместок процентуално во висина на вредноста на предмерот и пресметката од проектот и тоа:

До 100.000 ден.....	1 %
Од 100.000 ден. до 500.000 ден.....	0,6 %
но не помалку од 1.000 ден.	
Од 500.000 ден. до 1.000.000 ден.....	0,5 %
но не помалку од 3.000 ден.	
Од 1.000.000 ден. до 5.000.000 ден.....	0,3 %
но не помалку од 5.000 ден.	
Над 5.000.000 ден	0,2 %

Висината на надоместокот на градежните работи се определува со превземање на цените од тендерска документација.

Доколку Локалната Самоуправа нема утврдени цени за определена градежна работа, истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот период.

6.4. Надоместок за изградба на објекти во село, вон населени места и по ЛУПД

Инвеститорите кои ќе градат станбени објекти во урбаното подрачје на населените места во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за уредувањето на градежното земјиште во висина од 10 % од надоместокот од Основниот степен во градот.

За класата намена „Г,“ - (Производство, дистрибуција и сервиси) како и за класата на намена „А4,“ (угостителски, туристички, хотелски, комплекси и одморалишта) ќе се плаќаат 0,05 од вредноста утврдена во оваа Програма.

За останатите намени на објекти, ќе се плаќа 30 % од Основниот степен во градот. Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.2. од оваа Програма.

Инвеститорите кои ќе градат во урбаното подрачје согласно на Урбанистичкиот план вон населени места или Локална урбанистичка планска документација во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за заедничкото инвестирање во износ од 30 % од Основниот степен во градот. Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.2. од оваа Програма.

Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации.

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема или не е целосно изградена секундарната инфраструктура, а сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои средства да ја гради истата согласно заверена техничка документација за градење,

должен е на Локалната самоуправа за изградената основна мрежа, да и надокнади трошок во висина од 30 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште утврден со Програмата и да овозможи на идните сопственици на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надоместок.

Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам треба да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и истата да ја предаде на локалната самоуправа без надоместок.

За изграден објект или комунална инфраструктура, која технички е примена и со неа стопанисува соодветно надлежно претпријатие, а по доставена соодветна признаница, на инвеститорот ќе му биде одбиен процент од индивидуалното задолжение за користење на тој објект или инсталација.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа без надоместок, да се

озвозможи приклучување на нови идни корисници на земјиштето, а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Прилеп.

2. Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Прилеп,,.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

1. Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/2
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Број 07 – 101/2
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на чл.17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.60/11 и 144/12) ,чл.22,ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/02) и чл.26 од Статутот на општина Прилеп(Сл.гласник на општина Прилеп бр.4/05 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 15.01.2014 година, донесе:

ПРОГРАМА

за изработка на урбанистички планови на територијата
на Општина Прилеп за 2014 година

1.Вовед

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на општина Прилеп за 2014 година претставува основа за изработка и донесување на Детални урбанистички планови и Урбанистички планови за населените места во Општината , основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е сегмент од потребната документација за добовање на согласност за изработените планови од Министерство за транспорт и врски.

2.Планирани активности

- а. Урбанистичко планирање
- б. Детални урбанистички планови по ГУП

І. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

1	Детален Урбанистички план за УЕ 1	
	1.1. Урбан блок 1.01	
	1.2 Урбан блок 1.02	
	1.3. Урбан блок 1.03	
2	Детален Урбанистички план за УЕ 2	
	2.1. Урбан блок 2.01	
	2.2 Урбан блок 2.02	
	2.3 Урбан блок 2.03	
3	Детален Урбанистички план за УЕ 3	
	3.1. Урбан Блок 3.01	
4	Детален Урбанистички план за УЕ 4	
	4.1. Урбан Блок 4.01	
	4.2. Урбан Блок 4.02	
	4.3. Урбан Блок 4.03	
5	Детален Урбанистички план за УЕ 5	
	5.1. Урбан Блок 5.01	
	5.2. Урбан Блок 5.02	
	5.3. Урбан Блок 5.03	
6	Детален Урбанистички план за УЕ 6	
	6.1. Урбан Блок 6.01	
7	Детален Урбанистички план за УЕ 7	
	7.1. Урбан Блок 7.01	
	7.2. Урбан блок 7.02	
8	Детален Урбанистички план за УЕ 8	

	8.1 Урбан Блок 8.01	
	8.2 Урбан Блок 8.02	
	8.3 Урбан Блок 8.03	
	8.4 Урбан Блок 8.04	
9	Детален Урбанистички план за УЕ 9	
	9.1 Урбан блок 9.01	
	9.2 Урбан блок 9.02	
	9.3 Урбан блок 9.03	
10	Детален урбанистички план за УЕ 10	
	10.1. Урбан блок 10.01	
11	Детален урбанистички план за УЕ 11	
	11.1 Урбан Блок 11.01	
	11.2 Урбан Блок 11.02	
	11.3 Урбан Блок 11.03	
	11.4 Урбан Блок 11.06	
	11.5 Урбан Блок 11.07	
12	Детален Урбанистички план за УЕ 12	
	12.1 Урбан Блок 12.01	
	12.2 Урбан Блок 12.02	
	12.3 Урбан Блок 12.03	
13	Детален Урбанистички план за УЕ 13	
	13.1 Урбан Блок 13.01	
	13.2 Урбан блок 13.02	
	13.3 Урбан блок 13.03	
14	Детален урбанистички план за УЕ 14	
	14.1 Урбан блок 14.01	
15	Детален урбанистички план за УЕ 15	
	15.1 Урбан блок 15.01	
	15.2 Урбан блок 15.02	
16	Детален Урбанистички план за УЕ 16	
	16.1 Урбан блок 16.01	
	16.2 Урбан блок 16.02	
	16.3 Урбан блок 16.03	
17	Детален урбанистички план за УЕ 17	
	17.1 Урбан блок 17.01	
	17.2 Урбан блок 17.02	
	17.3 Урбан блок 17.03	
	17.4 Урбан блок 17.04	
	17.5 Урбан блок 17.05	
	17.8 Урбан блок 17.08	
18	Детален урбанистички план за УЕ 18	
	18.1 Урбан блок 18.01	
	18.2 Урбан блок 18.02	
	18.3 Урбан блок 18.03	

19	Детален урбанистички план за УЕ 19	
	19.1 Урбан блок 19.01	
	19.2 Урбан блок 19.02	
	19.3 Урбан блок 19.03	
	19.4 Урбан блок 19.04	
	19.5 Урбан блок 19.05	
	19.6 Урбан блок 19.06	
	19.7 Урбан блок 19.07	
	19.8 Урбан блок 19.08	
	19.9 Урбан блок 19.09	
20	Детален урбанистички план за УЕ 20	
	20.1 Урбан Блок 20.01	
	20.2 Урбан Блок 20.02	
	20.3 Урбан блок 20.03	
	20.4 Урбан Блок 20.04	
	20.5 Урбан блок 20.05	
	20.6 Урбан блок 20.06	
	20.7 Урбан блок 20.07	
21	Детален урбанистички план за УЕ 21	
	20.1 Урбан блок 21.01	
	20.2 Урбан блок 21.02	
II. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА		
	1.Урбанистички план за с. Алинци	
	2.Урбанистички план за с. Беловидица	
	3.Урбанистички план за с. Беровци	
	4.Урбанистички план за с. Бешиште	
	5.Урбанистички план за с. Бонче	
	6.Урбанистички план за с. Вепрчани	
	7.Урбанистички план за с. Врпско	
	8.Урбанистички план за с. Веселчани	
	9.Урбанистички план за с.Витолиште	
	10.Урбанистички план за с. Волково	
	11.Урбанистички план за с. Галичани	
	12.Урбанистички план за с. Големо Коњари	
	13.Урбанистички план за с. Голем Радобил	
	14.Урбанистички план за с. Гуѓаково	
	15.Урбанистички план за с. Дабница	
	16.Урбанистички план за с. Дрен	
	17.Урбанистички план за с. Ерековци	
	18.Урбанистички план за с. Дуње	
	19.Урбанистички план за с. Живово	
	20.Урбанистички план за с. Загорани	
	21.Урбанистички план за с. Кадино село	

	22.Урбанистички план за с. Кален	
	23.Урбанистички план за с. Клепач	
	24.Урбанистички план за с. Кокре	
	25.Урбанистички план за с. Канатларци	
	26.Урбанистички план за с. Крстец	
	27.Урбанистички план за с. Крушевица	
	28.Урбанистички план за с. Лениште	
	29.Урбанистички план за с. Лопатица	
	30.Урбанистички план за с. Мажучиште	
	31.Урбанистички план за с. Мал Радобил	
	32.Урбанистички план за с. Мало Коњари	
	33.Урбанистички план за с. Мало Рувци	
	34.Урбанистички план за с. Манастир	
	35.Урбанистички план за с. Марул	
	36.Урбанистички план за с. Никодин	
	37.Урбанистички план за с. Ново Лагово	
	38.Урбанистички план за с. Орехово	
	39.Урбанистички план за с. Пештани	
	40.Урбанистички план за с. Плетвар	
	41.Урбанистички план за с. Подмол	
	42.Урбанистички план за с. Прилепец	
	43.Урбанистички план за с. Полчиште	
	44.Урбанистички план за с. Присад	
	45.Урбанистички план за с. Ракле	
	46.Урбанистички план за с. Селце	
	47.Урбанистички план за с. Смолани	
	48.Урбанистички план за с. Старо Лагово	
	49.Урбанистички план за с. Топлица	
	50.Урбанистички план за с. Тополчани	
	51.Урбанистички план за с. Тројаци	
	52.Урбанистички план за с. Тројкрсти	
	53.Урбанистички план за с. Царевиќ	
	54.Урбанистички план за с. Чаништа	
	55.Урбанистички план за с. Чепигово	
	56.Урбанистички план за с. Чумово	
	57.Урбанистички план за с. Шелеверци	
	57.Урбанистички план за с. Штавица	

3.Финансирање

За финансирање по урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на општина прилеп за 2014 г и самофинансирање.

4.Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите , програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистичките планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат овластување и лиценци за изработка на урбанистичките планови.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“,

Број 07 – 101/3
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ЈП ЗА ПУП - ПРИЛЕП ЗА 2014
ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на Финансискиот план на ЈП за ПУП - Прилеп за 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/3
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Финансискиот план на
„ЈП за ПУП“- Прилеп за 2014 година.

1. Се дава согласност на Финансискиот план на „ЈП за ПУП“- Прилеп за 2014 година.

2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/4
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“-
ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на Финансискиот план на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп за 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/4
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Финансискиот план на ЈКП
„Водовод и канализација“- Прилеп за 2014 година

1. Се дава согласност на Финансискиот план на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп за 2014 година.

2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/5
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈКП
„ПАЗАРИ“-ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на Финансискиот план на ЈКП „Пазари“-Прилеп за 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/5
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Финансискиот план на
ЈКП „Пазари“- Прилеп за 2014 година

1. Се дава согласност на Финансискиот план на ЈКП „Пазари“- Прилеп за 2014 година
2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/6
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА НА ЈП ЗА ПУП - ПРИЛЕП -
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
ВО 2014 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на Програмата за работа на ЈП за ПУП - Прилеп - планирани активности во 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/6
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Програмата за работа
на ЈП за ПУП - Прилеп планирани активности
во 2014 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈП за ПУП- Прилеп-планирани активности во 2014 година.
2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/7
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И
РАЗВОЈ СО ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА
ЗА 2014 ГОДИНА НА ЈКП „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП

1. Решението за давање согласност на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања за 2014 година на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/7
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп за 2014 година на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за давање согласност на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања за 2014 година на ЈКП „Водовод и канализација” - Прилеп

1. Се дава согласност на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања за 2014 година на ЈКП „Водовод и канализација” - Прилеп.

2. Решението ќе се објави во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 – 101/8
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈКП „ПАЗАРИ“
- ПРИЛЕП ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на Програмата за работа и развој на ЈКП „Пазари” - Прилеп за 2014 годин, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/8
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност на Програмата за работа и развој на ЈКП „Пазари” - Прилеп за 2014 година.

2. Решението ќе се објави во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 – 101/9
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ
ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП „ПАЗАРИ“ - ПРИЛЕП
ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП „Пазари” - Прилеп за 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/9
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за давање согласност на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП „Пазари” - Прилеп за 2014 година

1. Се дава согласност на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП „Пазари” - Прилеп за 2014 година.

2. Решението ќе се објави во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 – 101/10
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП, ЗА 2014
ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на Програмата за работа на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ - Прилеп, за 2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/10
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на Програмата за работа на
ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ за
2014 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ за 2014 година.

2. Решението ќе се објави во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 – 101/11
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР.07-1793/3
ОД 11.07.2013 ГОДИНА И ОДЛУКАТА
БР.07-1793/4 ОД 11.07.2013 ГОДИНА

1. Одлуката за поништување на Одлуката бр.07-1793/3 од 11.07.2013 година и Одлуката бр.07-1793/4 од 11.07.2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/11
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 и член 60 од Статутот на општина Прилеп („Службен гласник на општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11 /2008), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 15.01.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за поништување на Одлуката бр.07-1793/3 од
11.07.2013 година и Одлуката бр.07-1793/4 од 11
07.2013 година

Член 1

Со оваа Одлука се поништува Одлуката бр.07-1793/3 од 11.07.2013 година и Одлуката бр.07-1793/4 од 11.07.2013 година („Службен гласник на Општина Прилеп бр.10/2013)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“.

Број 07 – 101/12
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ - ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање на користење на движни ствари на Јавно претпријатие за просторно и урбанистичко планирање - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/12
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 и член 60 од Статутот на општина Прилеп („Службен гласник на општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11 /2008), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 15.01.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на користење на движни ствари на Јавно претпријатие за просторно и урбанистичко планирање – Прилеп

Член 1

Со оваа Одлука на Јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање-Прилеп му се даваат на користење движни ствари – моторни возила, со следните карактеристики:

1.Автобус тип МАН НЛ222,бр.на шасија ЊМАО103536БО16846.

2. автобус тип МАН НЛ222,бр.на шасија ЊМАО103541БО16851

3. автобус тип МАН НЛ222,бр.на шасија ЊМАО103543БО16853.

4. автобус тип МАН НЛ222,бр.на шасија ЊМАО103542БО16852.

5. автобус тип МАН НЛ222,бр.на шасија ЊМАО103545БО1685.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на користење на Јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање- Прилеп, без надомест.

Член 3

Градоначалникот на општина Прилеп склучува договор со директорот на ЈП за ПУП - Прилеп со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на користење.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“.

Број 07 – 101/13
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ДЕЛ ОД ДЕТАЛЕН УРБАНИСТЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УБ 11.01 И ДЕЛ ОД УБ 11.05 ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011-2016 ГОДИНА

1. Одлуката за ставање вон сила на дел од Детален урбанистчки план за дел од УБ 11.01 и дел од УБ 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/13
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ„бр.51/2005,137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2011 и 55/2013) член 22 став 1, т.1 и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„бр.5/2002) и член 26 од Статутот на Општина Прилеп („Сл.гласник на Општина Прилеп„ бр.6/2003), Советот на Општина Прилеп на седница одржана на ден 15.01.2014 донесе:

ОДЛУКА

за ставање вон сила на дел од Детален урбанистчки план за дел од УБ 11.01 и дел од УБ 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016 г.

Чл.1

Се става вон сила дел од Деталниот урбанистчки план за дел од УБ 11.01 и дел од УБ 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016г., донесен со Одлука на Советот на Општина Прилеп бр.07-2133/3 од 24.08.2012 год., со следните граници:

- северо-истокКП бр.1505-дел, КП бр.1507-дел и КП бр.1510-дел
- југо-истокКП бр.1510-дел, КП бр.1509-дел и КП бр.8300/1-дел
- југо-запад КП бр.8300/1-дел, КП бр.8303/1-дел, КП бр.8299/39-дел, КП бр.1508/1-дел, имотна граница на КП бр.1505 и КП бр.1507
- северо-запад..... КП бр.1505-дел

Чл.2

Составен дел на ова Предлог-Одлука е Графички прилог бр.09-4169/1 од 02.12 2013 год.

Образложение

Со Одлука на Советот на Општина Прилеп бр.07-1045/13 од 27.04.2012 год., донесен е Детален урбанистчки план за УЕ бр.11,УБ 11.04 и 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016г.

Со Одлука на Советот на Општина Прилеп бр.07-2133/3 од 24.08.2012 год., донесен е Детален

урбанистички план за дел од УБ 11.01 и дел од УБ 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016г. Делот од Деталниот урбанистички план за дел од УБ 11.01 и дел од УБ 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016г. опишан со границите во чл.2 од оваа одлука, не е усогласен со Детален урбанистички план за УЕ бр.11,УБ 11.04 и 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016г.

Од причини што веќе е отпочната реализација на тој дел согласно Детален урбанистички план за УЕ бр.11,УБ 11.04 и 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016г, не е можна примена на истиот дел од Детален урбанистички план за дел од УБ 11.01 и дел од УБ 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016г, се до донесување на измена и дополнување на тој дел согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Број 07 – 101/14
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА
ЈП ЗА ПУП - ПРИЛЕП**

1. Решението за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на ЈП за ПУП - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/14
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 2 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
проширување на дејноста
на „ЈП за ПУП“ – Прилеп

1. Се дава согласност на Одлуката за проширување на дејноста на „ЈП за ПУП“ - Прилеп бр.03-001/6 од 08.01.2014 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие.

2. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“.

Број 07 – 101/15
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ЗОНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ПАЗАРАНАТА ВРЕДНОСТ НА
НЕДВИЖНИОТ ИМОТ**

1. Одлуката за изменување на Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазараната вредност на недвижниот имот, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/15
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за формирање на
зони за утврдување на пазараната вредност
на недвижниот имот

Член 1
Се менува Член 2 од одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (Службен гласник на општина Прилеп бр.11 од 29.11. 2010 година) и гласи:

При определувањето на пазарната вредност на недвижниот имот:

ЕКСТРА ЗОНА

зоната ЕКСТРА одговара на ШЕСТА зона, утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),, при пресметка на станови, стамбени куќи, деловни згради и деловни простории.

При пресметка на помошни објети не се пресметува макролокација.

При пресметка на **гаражите за ЕКСТРА зона одговара ДВНАЕСЕТТА зона** утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),

Екстра зона при определување на пазарната вредност кај градежното неизградено земјиште одговара на **ШЕСНАЕСЕТТА зона**

При утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во границите на **Екстра зоната** во зависност од локацијата покрај примарните зони да се користрат и подзоните.

ПРВА ЗОНА

зоната ПРВА одговара на СЕДМА зона утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),, при пресметка на станови, стамбени куќи, деловни згради и деловни простории.

При пресметка на помошни објети не се пресметува макролокација.

При пресметка на **гаражи за ПРВА зона одговара ТРИНАЕСЕТТА зона** утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),,

ПРВА зона при определување на пазарната вредност кај градежното неизградено земјиште одговара на **СЕДУМНАЕСЕТТА зона**

При утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во границите на **ПРВА зоната** во зависност од локацијата покрај примарните зони да се користрат и подзоните.

ВТОРА ЗОНА

зоната ВТОРА одговара на ОСМА зона утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),, при пресметка на станови, стамбени куќи, деловни згради и деловни простории.

При пресметка на помошни објети не се пресметува макролокација.

При пресметка на **гаражи за ВТОРА зона одговара ТРИНАЕСЕТТА зона** утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),,

ВТОРА зона при определување на пазарната вредност кај градежното неизградено земјиште одговара на **СЕДУМНАЕСЕТТА зона**

При утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во границите на **ВТОРА зоната** во зависност од локацијата покрај примарните зони да се користрат и подзоните.

ТРЕТА ЗОНА

зоната ТРИ одговара на ДЕВЕТА зона утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),, при пресметка на станови, стамбени куќи, деловни згради и деловни простории.

При пресметка на помошни објети не се пресметува макролокација.

При пресметка на **гаражи за ТРЕТА зона одговара ТРИНАЕСЕТТА зона** утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),,

ТРЕТА зона при определување на пазарната вредност кај градежното неизградено земјиште одговара на **СЕДУМНАЕСЕТТА зона**

При утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во границите на **ТРЕТА зоната** во зависност од локацијата покрај примарните зони да се користрат и подзоните.

ЧЕТВРТА ЗОНА

зоната ЧЕТИРИ одговара на ДЕСЕТА зона утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),, при пресметка на станови, стамбени куќи, деловни згради и деловни простории.

При пресметка на помошни објети не се пресметува макролокација.

При пресметка на **гаражи за ЧЕТВРТА зона одговара ЧЕТИРНАЕСЕТТА зона** утврдена во Член 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012)

ЧЕТВРТА зона при определување на пазарната вредност кај градежното неизградено земјиште одговара на **ОСУМНАЕСЕТТА зона**

При утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во границите на **ЧЕТВРТА зоната** во зависност од

локацијата покрај примарните зони да се користат и подзоните.

ПЕТТА ЗОНА

зоната ПЕТ одговара на ЕДИНАЕСЕТТА зона утврдена во Член 16 од методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),, при пресметка на станови, стамбени куќи, деловни згради и деловни простории.

При пресметка на помошни објети не се пресметува макролокација.

При пресметка на **гаражи за ПЕТТА зона одговара ЧЕТИРНАЕСЕТТА зона** утврдена во Член 16 од методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),,

ПЕТТА зона при определување на пазарната вредност кај градежното неизградено земјиште одговара на **ОСУМНАЕСЕТТА зона**

При утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во границите на **ПЕТТА зоната** во зависност од локацијата покрај примарните зони да се користат и подзоните.

ШЕСТА ЗОНА

зоната ШЕСТ одговара на ДВАНАЕСЕТТА зона утврдена во Член 16 од методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),, при пресметка на станови, стамбени куќи, деловни згради и деловни простории.

При пресметка на помошни објети не се пресметува макролокација.

При пресметка на **гаражи за ШЕСТА зона одговара ЧЕТИРНАЕСЕТТА зона** утврдена во Член 16 од методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник на Р Македонија бр.54 од 27.04.2012),,

ШЕСТА зона при определување на пазарната вредност кај градежното неизградено земјиште одговара на **ОСУМНАЕСЕТТА зона**

При утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот кои се наоѓаат во границите на **ШЕСТА зоната** во зависност од локацијата покрај примарните зони да се користат и подзоните.

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 – 101/16
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.17-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.3, НА КП
БР.8820/2-КО ПРИЛЕП., НА БАРАЊЕ ОД
МИРЧЕСКИ МЕТОДИЈА**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-дел, објект бр.3, на КП бр.8820/2-КО Прилеп., на барање од Мирчески Методија, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 103/16
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-дел, објект бр.3, на КП бр.8820/2-КО Прилеп, на барање од Мирчески Методија

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-дел, објект бр.3, на КП бр.8820/2-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 – 101/17
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.4, УБ 4/2-ДЕЛ, БЛОК Б, ОБЈЕКТ
БР.1, НА КП БР.1383-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД АБДУЛОФСКА ФЕТИЈЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел, блок Б, објект бр.1, на КП бр.1383-КО Прилеп, на барање од Абдулофска Фетије, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/17
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел, блок Б, објект бр.1, на КП бр.1383-КО Прилеп, на барање од Абдулофска Фетије

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел, блок Б, објект бр.1, на КП бр.1383-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/18
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.4, ДЕЛ ОД УБ 4/1
БЛОК А, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.7623-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БАЈРАМОСКИ
АШИМ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4, дел од УБ 4/1 Блок А, објект бр.1, на КП бр.7623-КО Прилеп, на барање од Бајрамоски Ашим, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/18
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4, дел од УБ 4/1 Блок А, објект бр.1, на КП бр.7623-КО Прилеп, на барање од Бајрамоски Ашим

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4, дел од УБ 4/1 Блок А, објект бр.1, на КП бр.7623-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/19
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ
БР.1, НА КП БР.23040
-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
БОЖИНОВСКИ БЛАГОЈА

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1, на КП бр.23040-КО Прилеп, на барање од Божиновски Благоја, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/19
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1, на КП бр.23040-КО Прилеп, на барање од Божиновски Благоја

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1, на КП бр.23040-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/20
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2,
НА КП БР.22835-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД ВЕЉАНОСКИ ПЕТРЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22835-КО Прилеп, на барање од Вељаноски Петре, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/20
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22835-КО Прилеп, на барање од Вељаноски Петре

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22835-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 – 101/21
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15-
ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 И 3, НА КП БР.22048-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГОГЕСКИ МИЛАН**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.22048-КО Прилеп, на барање од Гогески Милан,

се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 103/21
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.22048-КО Прилеп, на барање од Гогески Милан

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.22048-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 – 101/22
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.4-
ДЕЛ, БЛОК А-НАСЕЛБА ТРИЗЛА, ОБЈЕКТ
БР.3, НА КП БР.7633-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД ДЕМИРОСКИ МУЗАФЕР**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4-дел,блок А-населба Тризла, објект бр.3, на КП бр.7633-КО Прилеп, на барање од Демироски Музафер, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/22
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4-дел,блок А-населба Тризла, објект бр.3, на КП бр.7633-КО Прилеп, на барање од Демироски Музафер

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4-дел,блок А-населба Тризла, објект бр.3, на КП бр.7633-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/23
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.8830/2-КО ПРИЛЕП., НА БАРАЊЕ ОД ДЕСПИНОСКИ МИРКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП, објект бр.1, на КП бр.8830/2-КО Прилеп., на барање од Деспиноски Мирко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/23
15.01.2014 годин
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП, објект бр.1, на КП бр.8830/2-КО Прилеп, на барање од Деспиноски Мирко

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП, објект бр.1, на КП бр.8830/2-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/24
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и

11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.16-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП
БР.16678-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ДИМИТРИОСКИ ЖИВКО**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.16678-КО Прилеп, на барање од Димитриоски Живко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/24
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.16678-КО Прилеп, на барање од Димитриоски Живко

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.16678-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 – 101/25
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП-ПОД КУЛИ, ОБЈЕКТ
БР.1 И 2, НА КП БР.6334-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД ИЛИЕСКИ БЛАГОЈА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП-Под Кули, објект бр.1 и 2, на КП бр.6334-КО Прилеп, на барање од Илиески Благоја, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/25
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП-Под Кули, објект бр.1 и 2, на КП бр.6334-КО Прилеп, на барање од Илиески Благоја

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП-Под Кули, објект бр.1 и 2, на КП бр.6334-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 – 101/26
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП
БР.23989-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ЈАШАРОСКИ ИСАМЕДИН**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2, на КП бр.23989-КО Прилеп, на барање од Јашароски Исамедин, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/26
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2, на КП бр.23989-КО Прилеп, на барање од Јашароски Исамедин

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2, на КП бр.23989-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/27
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.3, ОБЈЕКТ БР.3, НА КП БР.6736-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈОВАНОСКИ ЗОРАН**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.3, објект бр.3, на КП бр.6736-КО Прилеп, на барање од Јованоски Зоран, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/27
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.3, објект бр.3, на КП бр.6736-КО Прилеп, на барање од Јованоски Зоран

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура,

предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.3, објект бр.3, на КП бр.6736-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/28
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.20365/1-КО ПРИЛЕП, А ЗА ОБЈЕКТ БРОЈ 3 НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ, НА БАРАЊЕ ОД КОЛЕСКИ СТАНКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1 на КП бр.20365/1-КО Прилеп, а за објект број 3 неисполнети услови, на барање од Колески Станко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/28
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1 на КП бр.20365/1-КО Прилеп, а за објект број 3 неисполнети услови, на барање од Колески Станко

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1 на КП бр.20365/1-КО Прилеп.

Член 2

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.3 на КП бр.20365/1-КО Прилеп.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/2 9
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.2-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.12634/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД НАУМОСКА НАДА

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.1 на КП бр.12634/1-КО Прилеп, на барање од Наумоска Нада, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/29
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.1 на КП бр.12634/1-КО Прилеп, на барање од Наумоска Нада

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.1 на КП бр.12634/1-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/30
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ОБЈЕКТ БР.3 НА КП БР.15805/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД НИКОЛОСКИ ЗОРАН

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.3 на КП бр.15805/1-КО Прилеп, на барање од Николоски Зоран, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/30
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.3 на КП бр.15805/1-КО Прилеп, на барање од Николоски Зоран

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.3 на КП бр.15805/1-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/31
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО УП ЗА С.КАНАТЛАРЦИ, ОБЈЕКТ БР.1 И 3 НА КП БР.740/1-КО КАНАТЛАРЦИ НА БАРАЊЕ ОД ОСМАНОСКА АТИЦЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 и 3 на

КП бр.740/1-КО Канатларци на барање од Османоска Атиџе, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/31
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 и 3 на КП бр.740/1-КО Канатларци на барање од Османоска Атиџе

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 и 3 на КП бр.740/1-КО Канатларци.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/32
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО УП ЗА С.КАНАТЛАРЦИ, ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.1162-КО КАНАТЛАРЦИ НА БАРАЊЕ ОД ОСМАНОСКИ ИБРАИМ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 на КП бр.1162-КО Канатларци на барање од Османоски Ибраим, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/32
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 на КП бр.1162-КО Канатларци на барање од Османоски Ибраим

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 на КП бр.1162-КО Канатларци.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/33
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ОБЈЕКТ БР. 5 НА КП БР.16367-КО ПРИЛЕП, А ЗА ОБЈЕКТИ 3 И 4 НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ, НА БАРАЊЕ ОД ПЕТРЕСКА ВЕРКА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр. 5 на КП бр.16367-КО Прилеп, а за објекти 3 и 4 неисполнети услови, на барање од Петреска Верка, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/33
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр. 5 на КП бр.16367-КО Прилеп, а за објекти 3 и 4 неисполнети услови, на барање од Петреска Верка

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр. 5 на КП бр.16367-КО Прилеп.

Член 2

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр. 3 и 4 на КП бр.16367-КО Прилеп.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/34
15.01.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.14, ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.20501/1-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД-ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП бр.20501/1-КО Прилеп на барање од Прилепска Пиварница АД-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/34
15.01.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП бр.20501/1-КО Прилеп на барање од Прилепска Пиварница АД-Прилеп

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП бр.20501/1-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/35
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД
ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.2 И 3 НА КП БР.7791-
КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ ОД
РАЈЧИНОСКИ ЖИВКО**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2 и 3 на КП бр.7791-КО Прилеп на барање од Рајчиноски Живко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/35
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2 и 3 на КП бр.7791-КО Прилеп на барање од Рајчиноски Живко

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2 и 3 на КП бр.7791-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/36
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.14,
ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.23418-КО ПРИЛЕП НА
БАРАЊЕ ОД СЕКУЛОСКИ ПЕЦО**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.2 на КП бр.23418-КО Прилеп на барање од Секулоски Пецо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/36
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.2 на КП бр.23418-КО Прилеп, на барање од Секулоски Пецо

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.2 на КП бр.23418-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/37
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ
БР.2 НА КП БР.21226-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ
ОД СТОЈКОСКА ЗОРА**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 на КП бр.21226-КО Прилеп на барање од Стојкоска Зора, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/37
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 на КП бр.21226-КО Прилеп на барање од Стојкоска Зора

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 на КП бр.21226-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/38
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ
БР.2 НА КП БР.10501-КО ПРИЛЕП НА БАРАЊЕ
ОД ЦВЕТАНОСКИ БОБИ И ДИМЧЕ**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2 на КП бр.10501-КО Прилеп на барање од Цветаноски Боби и Димче, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/38
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка

46 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на со тех.бр. 2/2014, изработен од Генико" ДООЕЛ-општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2 на КП бр.10501-КО Прилеп, на барање од Цветаноски Боби и Димче

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2 на КП бр.10501-КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 – 101/39
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОПШТИНСКИ
(ЛОКАЛЕН) ПАТ ПО ПРИОРИТЕТ
НА РЕАЛИЗАЦИЈА**

1. Одлуката за одобрување на проект за општински (локален) пат по приоритет на реализација, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/39
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002), член 14 став 1 точка 4 и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Сл. Гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 15.01.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

**за одобрување на проект за општински (локален)
пат по приоритет на реализација**

Член 1

Се одобрува проектот за општински (локален) пат Л600195522 од Р2338 до н.м. Полчиште

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 – 101/40
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ НА ЈП ЗА ПУП - ПРИЛЕП (БР. 01-1/1 ОД
15.02.2005 ГОДИНА (03-57/9 ОД 31.07.2007 ГОДИНА,
БР.03-096 ОД 15.10.2009 И 03-0331 ОД 02.03.2010
ГОДИНА)**

1. Решението за давање согласност на Статут за дополнување на Статутот на ЈП за ПУП - Прилеп (бр. 01-1/1 од 15.02.2005 година (03-57/9 од 31.07.2007 година, бр.03-096 од 15.10.2009 и 03-0331 од 02.03.2010 година), се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 103/40
15.01.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 2 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.01.2014 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Статут за дополнување на Статутот на ЈП за ПУП – Прилеп (бр. 01-1/1 од 15.02.2005 година (03-57/9 од 31.07.2007 година, бр.03-096 од 15.10.2009 и 03-0331 од 02.03.2010 година)

1. Се дава согласност на Статут за дополнување на Статутот на ЈП за ПУП - Прилеп (бр. 01-1/1 од 15.02.2005 година (03-57/9 од 31.07.2007 година, бр.03-096 од 15.10.2009 и 03-0331 од 02.03.2010 година), донесен од Управниот одбор на ова претпријатие под бр.03-001/5 од 08.01.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“.

Број 07 – 101/41
15.01.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

С О Д Р Ж И Н А

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 1 од 15.01.2013 година

1. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2014 година.....Стр. 1
2. Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2014 година.....Стр.11
3. Решение за давање согласност на Финансискиот план на ЈП за ПУП -Прилеп за 2014 година.....Стр. 15
4. Решение за давање согласност на Финансискиот план на ЈКП „Водовод и канализација” - Прилеп за 2014 година.....Стр. 15
5. Решение за давање согласност на Финансискиот план на ЈКП „Пазари“-Прилеп за 2014 година.....Стр. 16
6. Решение за давање согласност на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп-планирани активности во 2014 година.Стр. 16
7. Решение за давање согласност на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања за 2014 година на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп.Стр. 17
8. Решение за давање согласност на Програмата за работа и развој на ЈКП „Пазари“ - Прилеп за 2014 година.....Стр. 17
9. Решение за давање согласност на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП „Пазари“ - Прилеп за 2014 година.....Стр. 17
10. Решение за давање согласност на Програмата за работа на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески” за 2014 година.Стр. 18
11. Одлука за поништување на Одлуката бр.07-1793/3 од 11.07.2013 година и Одлуката бр.07-1793/4 од 11 07.2013 година.Стр. 18
12. Одлуката за давање на користење на движни ствари на Јавно претпријатие за просторно и урбанистичко планирање - Прилеп.Стр. 19
13. Одлуката за ставање вон сила на дел од Детален урбанистички план за дел од УБ 11.01 и дел од УБ 11.05 Општина Прилеп, плански период 2011-2016 година.....Стр. 19
14. Решение за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на ЈП за ПУП - Прилеп.....Стр. 20
15. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазараната вредност на недвижниот имот.Стр. 20
16. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-дел, објект бр.3, на КП бр.8820/2-КО Прилеп., на барање од Мирчески Методија.....Стр. 22
17. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4,УБ 4/2-дел,блок Б, објект бр.1, на КП бр.1383-КО Прилеп, на барање од Абдулофска Фетије.Стр. 23
18. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена

согласно ДУП за УАЕ бр.4,дел од УБ 4/1 Блок А, објект бр.1, на КП бр.7623-КО Прилеп, на барање од Бајрамоски Ашим.Стр. 23

19. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1, на КП бр.23040-КО Прилеп, на барање од Божиновски Благоја. Стр. 24

20. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22835-КО Прилеп, на барање од Вељаноски Петре.....Стр. 25

21. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.22048-КО Прилеп, на барање од Гогески Милан.....Стр. 25

22. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4-дел,блок А-населба Тризла, објект бр.3, на КП бр.7633-КО Прилеп, на барање од Демироски Музафер.Стр. 26

23. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП, објект бр.1, на КП бр.8830/2-КО Прилеп., на барање од Деспиноски Мирко.Стр. 26

24. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.16678-КО Прилеп., на барање од Димитриоски Живко.Стр. 27

25. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП-Под Кули, објект бр.1 и 2, на КП бр.6334-КО Прилеп, на барање од Илиески Благоја.....Стр. 27

26. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2, на КП бр.23989-КО Прилеп, на барање од Јашароски Исамедин.....Стр. 28

27. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.3, објект бр.3, на КП бр.6736-КО Прилеп, на барање од Јованоски Зоран.....Стр. 28

28. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.1 на КП бр.20365/1-КО Прилеп, а за објект број 3 неисполнети услови, на барање од Колески Станко.Стр.29

29. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.1 на КП бр.12634/1-КО Прилеп, на барање од Наумоска Нада.....Стр. 30

30. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.3 на КП бр.15805/1-КО Прилеп, на барање од Николоски Зоран.....Стр. 30

31. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 и 3 на КП бр.740/1-КО Канатларци на барање од Османоска Атице.....Стр. 31
32. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци, објект бр.1 на КП бр.1162-КО Канатларци на барање од Османоски Ибраим.....Стр. 31
33. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр. 5 на КП бр.16367-КО Прилеп, а за објекти 3 и 4 неисполнети услови, на барање од Петреска Верка.Стр. 32
34. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП бр.20501/1-КО Прилеп на барање од Прилепска Пиварница АД-Прилеп.Стр. 32
35. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2 и 3 на КП бр.7791-КО Прилеп на барање од Рајчиноски Живко.....Стр. 33
36. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.2 на КП бр.23418-КО Прилеп на барање од Секулоски Пецо.....Стр. 33
37. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2 на КП бр.21226-КО Прилеп на барање од Стојкоска Зора.....Стр. 34
38. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП на град Прилеп, објект бр.2 на КП бр.10501-КО Прилеп на барање од Цветаноски Боби и Димче.Стр. 35
39. Одлука за одобрување на проект за општински (локален) пат по приоритет на реализација.....Стр. 35
40. Решение за давање согласност на Статут за дополнување на Статутот на ЈП за ПУП - Прилеп (бр. 01-1/1 од 15.02.2005 година (03-57/9 од 31.07.2007 година, бр.03-096 од 15.10.2009 и 03-0331 од 02.03.2010 година).Стр. 35

ИЗДАВА: Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци